

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 08-109/21 од 22 јуни 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 25,84 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 26,75 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 27,70 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 25,78 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 25,91 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 26,68 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 26,82 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 27,63 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 27,77 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Образложение

ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-109/21 од 22.06.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	839.014
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	3.352
Бруто плати	1.638.071
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	82.486
Останати и вонредни трошоци	58.158
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	7.607
Вкупно оперативни трошоци	2.628.688
Остварена просечна пондерирана тарифа	22,91

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.766.230	2.837.959	2.911.742
Амортизација	денари	0	0	0
Средства за ликвидност	денари	13.831	14.190	14.559
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.780.061	2.852.149	2.926.301
Количина	m ³	113.127	112.248	111.342
Просечна тарифа	ден/m ³	24,51	25,35	26,22
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	24,45	25,28	26,15
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	24,57	25,41	26,28

Регулаторната комисија за енергетика на 24.06.2021 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1554/2 од 23 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.916.007	2.995.047	3.076.352
Амортизација	денари	0	0	0
Средства за ликвидност	денари	14.580	14.975	15.382
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.930.587	3.010.022	3.091.734
Количина	m³	113.127	112.248	111.342
Просечна тарифа	ден/m³	25,84	26,75	27,70
Минимална просечна тарифа	ден/m³	25,78	26,68	27,63
Максимална просечна тарифа	ден/m³	25,91	26,82	27,77

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од Бизнис планот, оперативните трошоци за регулираниот период 2022 – 2024 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2022 година се прифатени согласно одобрените трошоци во 2021 година и истите изнесуваат 1.014.162 денари, 1.034.445 денари за 2023 година и 1.055.134 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2022 година изнесуваат 0 денари, за 2023 година 0 денари и за 2024 година 0 денари;
3. Трошоците за осигурување на основните средства изнесуваат 3.453 денари за 2022 година, 3.505 денари за 2023 година и 3.558 денари за 2024 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.745.644 денари за 2022 година, 1.802.051 денари за 2023 година и 1.860.281 денари за 2024 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.745.644 денари за 2022 година, 1.802.051 денари за 2023 година и 1.860.281 денари за 2024 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 59.929 денари за 2022 година, 60.834 денари за 2023 година и 61.753 денари за 2024 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и изнесуваат 7.838 денари за 2022 година, 7.956 денари за 2023 година и 8.075 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 0 денари за 2022 година, 0 денари за 2023 година и 0 денари за 2024 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 0 денари за 2022 година 0 денари за 2023 година 0 денари за 2024 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 14.580 денари за 2022 година, 14.975 денари за 2023 година и 15.382 денари за 2024 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 25,84 ден/м³ за 2022 година, 26,75 ден/м³ за 2023 година и 27,70 ден/м³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,25% за 2022 година, 0,25% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и средствата за ликвидност.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр.08-109/21
23 август 2021 година
Скопје

**Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Enver Elmazi**